

ОПШТЕСТВОТО, СЕМЕЈСТВОТО И ЖЕНИТЕ СТАВЕНИ ПРЕД ИЗБОР

Информациите и предлозите околу измените во работното законодавство се повод да укажеме на можните последици од нивно евентуално прифаќање и усвојување.

Понудените решенија, особено во делот на скратувањето на породилното отсуство, дополнително ја влошуваат и така тешката положба, како на вработената, така и на невработената жена.

Породилното отсуство како право, главно, го користи вработената жена во интерес на подигање на детето. Жената во вкупната вработеност е застапена со 40 отсто, наспроти голем број жени кои не го остваруваат ова право, заради невработеноста или засновањето на работниот однос во возраст кога е завршено раѓањето на децата.

Спроведувањето на едно вакво рестриктивно право не е обезбедено со соодветни установи, кои би им биле достапни на родителите воопшто, а особено на младите, со потребите за згрижување на децата во времето во кое тие се на работа. Сегашните законски одредби овозможуваат згрижување на деца со деветмесечна возраст, во ограничен капацитет од околу 10.000 места во јавните установи, што наспроти околу 27.000 раѓања годишно, ќе претставува значаен проблем на семејството, а главно на жената - мајка. Воедно, во нашата земја не е уредена можноста за доење на работно место, со што вработената жена ќе биде принудена да го прекине доењето спротивно на препораките на Светската здравствена организација и УНИЦЕФ. Ова може да има далекусежни последици по физичкото и по менталното здравје, како на мајката така и на детето.

Истовремено, ова ќе претставува посредно ограничување на правото на работа на младите жени, кои не го оствариле своето репродуктивно право, а се потенцијални кориснички на породилно отсуство. Исто така, влијае и врз правото на

слободно одлучување за создавање деца и на двата пола подеднакво, што има директна импликација врз развојот на македонското општество.

Со последниот предлог за намалување на породилното отсуство ќе се префрли обврската на државата за обезбедување репродукција и грижа за населението, на товар на семејството, односно жената, која и во сегашни услови, заради фактичката дискриминација е осудена сама да го понесе товарот за негување на детето како најчеста корисничка на породилното отсуство.

Во услови на забрзано стареење на населението и значаен одлив на младо население, односно подмладокот на кој не може да се смета во иднина, од посебен интерес на општеството е дефинирањето на националните интереси на Републиката преку демографско планирање и планирање на семејството.

Од определувањето на највисоките државни органи за основните претпоставки врзани со интересите на ова општество за биолошката репродукција, ќе зависи уредувањето на овој проблем со соодветно решение во законодавството и воведувањето родителско право, како едно од можните решенија кое ќе ги одразува интересите на мажите и на жените, подеднакво.

Конечно, ваквите измени ќе доведат до ограничување и оневозможување на основните човекови права, особено човековите права на жените, предвидени со Уставот на Република Македонија, како и меѓународните документи чиј потписник е РМ.

**Здружение за еманципација,
солидарност и еднаквост
на жените на РМ - ЕСЕ
Акција Здруженска**

СТРАВ ОД ИСЕЛЕНИЦИТЕ ДА НЕ И ЈА КРОЈАТ СУДБИНАТА НА МАКЕДОНИЈА

Сите ние заедно (и внатре и надвор од Македонија), верувам се согласуваме дека "скроеното" од владеечката коалиција, во најмала рака е ПРОСИРНО! Па, дури и на оваа (не)пристојна далечина (20.000 км) ви се гади од вулгарноста (под просирното), која можете да ја препознаете. Па, така еве дознаваме дека "добитната комбинација" (коалицијата СДСМ + ДУИ) "гордо" го одби предлогот за промена на Законот за гласање на иселениците. За жал, ништо не значеа многубројните аргументирани укажувања дека се работи за едно од основните човекови права (право на глас), дека тоа е практика во многу демократски земји. Дури и препораките на Советот на Европа од Стразбург, не-

посредно по парламентарните избори 2002 година, не значеа ништо за денешнава власт. Над сите овие човечко - морални и длабоко праведни аргументи надвладаа само личните интереси и локалната малограѓанска исфрустрира-

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ност на "мртвите души", кои веќе поодамна не ги препознаваат вистинските вредности на живеењето. Надвладаа на-лудничавиот курс на поранешните комунисти и на сегашните терористи, кои од Македонија направија земја на побегнати, прогонети, непожелни и маса сиромашни луѓе. Нам, далеку од Македонија, ни останува да се надеваме, и да веруваме дека визијата за Македонија како демократска земја со исти права за сите нејзини државјани, ќе се оствари, за доброто на сите нас заедно. Во секој случај, нашата борба за оства-

рувањето право на глас (на прагот на XXI век) продолжува. Веруваме дека некој во Македонија ќе ја разбере, и до крај ќе се заложат за оваа "привилегија" (право на глас) за нас иселениците!

Сузана Чесмаџиска,
активист на Македонската
заедница Мелбурн,
Австралија

ГЕОРГИЈА КАСТРИОТ ПО ПОТЕКЛО БИЛ МИЈАК

Повод да се јавам во Вашиот ценет неделник е настапот на гостинот Н.Н. на Телевизија "Сител" на 7.12. 2004 во 18 часот, а во врска со потеклото на Скендербег, кој искажа една невестина за неговото наводно албанско потекло, а не кажа кои извори ги користел. Имено, неговото семејство било чисто словенско - старомакедонско, на што укажуваат личните имиња. Неговиот предедо се викал Никола, дедо му Константин, татко му Иван, мајка му Воислава, со карактеристичен словенски суфикс "слава"; сестри му биле: Марија, Елена, Ангелина, Милица; браќа: Репош, Станислав и Константин. Вакви чисти словенски имиња денес не можат да се најдат кај Албанците од било која вероисповед. Тоа е факт со кој се демантираат сите тези, фалсификати и шпекулации за наводното албанско потекло на Георгија.

Друго многу важно сведоштво за словенскиот - македонскиот карактер на семејството Кастриот, претставува повелбата (хрисовулата) напишана со старословенско кирилско писмо, кое татко му Иван Кастриот му ја испратил на манастирското братство во "Хиландар" на Света Гора, во која за здравје на своите синови му го приложил манастирот "Св. Богородица" во с. Ростуше, метохот во с. Требиште (Стеван Новаковиќ: "Законски споменици", книга петта стр. 467).

Историски и научно е докажано дека Георгија Кастриот по потекло бил Мијак - Македонец, припадник на мијачката етничка група од племенската гранка Кастриоти. Второ, во знак на жал поради неговата смрт во 1468 година Мијаците од својата облека ја замениле традиционалната бела наметка со црна. За неговото херојство тие испеале 36 епски песни, повеќе од 3.200 строфи, што не е случај со Албанците. Имено, во албанското народно творештво не е испеана ниту една строфа, што зборува за неговото неалбанско потекло, којшто постојано војувал со Турците и ги победувал, дури успеал да го ослободи и Скопје (Paganee Histoire p. 51-297; Bajron: Albania p 57; I.S. Jastrebov: "Стара Србија" стр. 246).

Односниот гостин на Телевизија "Сител", ако не им верува и на овие факти, би го упатил да ги прочита и делата на австрискиот историчар Хан, кој извесно време работел во Албанија и ги проучувал нивното населување на Балканот и потеклото.

Со ова јавување сакам да укажам дека народот кој не го знае минатото, нема ниту своја иднина... Доволно беше други да ни ја пишуваат нашата славна историја, бидејќи Македонија е центар на европската писменост и цивилизација, па и името Европа потекнува од нашите простори...

Ја користам оваа прилика да Ви го честитам 10 - годишниот јубилеј од излегувањето на најмакедонското пишано гласило, неделникот "Македонско сонце".

Димитрија Брезовски,
Гостивар

